



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 11 јули 1969
Скопје
Број 26 Год. XXV

Претплатата за 1969 година изнесува 60 динари. Овој број чини 1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

237.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЗАЕМ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНОСТА

Се прогласува Законот за распишување заем за зголемување на запосленоста

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 јули 1969 година.

Бр. 2426
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЗАЕМ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНОСТА

Член 1

Се распишува заем во износ од 200.000.000 динари.

Член 2

Средствата што ќе се остварат преку заемот ќе се користат за одобрување инвестициони кредити на работните организации од областа на стопанството за отворање нови работни места.

Член 3

Заем запишуваат: граѓани, работни и други организации.

Член 4

Граѓаните запишуваат заем најмалку и тоа:
— работниците што остваруваат личен доход од работен однос, во висина од едномесечниот нето личен доход;

— пензионерите, во висина од едномесечниот износ на пензијата;

— лицата што остваруваат личен доход од вршење земјоделска, занаетчиска или друга самостојна дејност, во висина од една дванаесетина од основицата на која платиле придонес од личниот доход за 1968 година.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на граѓаните кои живеат надвор од територијата на Републиката, како и на граѓаните со нето личен доход од работен однос, односно пензија до 350 динари месечно.

Нето личниот доход во смисла на претходните ставови се определува според просечниот месечен личен доход остварен за 1968 година, а пензијата, во висина на примената пензија од месец декември 1968 година.

Член 5

Запишувањето на заемот започнува на 15 јули и трае до крајот на месец септември 1969 година.

Член 6

Граѓаните го уплатуваат запишаниот заем најмногу во 20 еднакви месечни рати, почнувајќи од 1 октомври 1969 година.

Другите запишувачи заемот го уплатуваат на еднаш или најмногу во 5 рати, но најдоцна до 31 мај 1971 година.

Член 7

Граѓаните што остваруваат личен доход од редовен работен однос на територијата на Републиката, го запишуваат и уплатуваат заемот во органот, работната или друга организација односно во организацијата на здружениот труд во која го остваруваат личниот доход.

Граѓаните, граѓанските правни лица и работните организации со живеалиште, односно седиште надвор од територијата на Републиката, го запишуваат и го уплатуваат заемот во Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје (Банката).

Организацијата на запишувањето и уплатувањето на заемот за другите учесници, ќе ја определи со одлука собранието на општината.

Член 8

Уплатувањето на запишаниот заем може да се врши и со обврзници од заемот за обнова и изградба на Скопје.

Член 9

За износот на уплатениот заем на запишувачите на заемот им се даваат обврзници.

Член 10

Обврзниците на заемот гласат на донесувачот и се издаваат во апоени од 5, 10, 100, 500, 1000 и 10.000 динари.

Обликот и текстот на обврзниците на заемот ги пропишува републичкиот секретар за финансии.

Член 11

На обврзниците на заемот се плаќа камата од 6% годишно.

Каматата почнува да тече од 1 јануари 1971 година.

Член 12

Заемот ќе се отплати во рок од 7 години.

Отплатата на заемот почнува од 1 јануари 1972 година.

Заемот ќе се отплатува преку еднакви годишни ануитети, врз основа на амортизационен план што ќе биде отпечатен на секоја обврзница.

За износот на годишниот ануитет ќе се дадат и соодветен број купони, како составен дел на обврзницата на заемот.

Ануитетите пристигнуваат за плаќање на 1 јануари секоја година.

Член 13

Средствата од запишаниот заем се уплатуваат на посебна сметка на Банката.

Банката води евиденција за уплатениот заем по општини.

Член 14

Средствата од заемот остварени на подрачјето на општината, служат за одобрување инвестициони кредити на работните организации и организациите на здружениот труд во претпријатијата од областа на стопанството, што имаат седиште во таа општина.

Средствата од заемот остварени од запишувањето на заемот надвор од територијата на Републиката, како и средствата со кои Банката ќе учествува во кредитирањето на инвестиционите вложувања за намените на член 1 на овој закон, ги распределува по општини Извршниот совет.

Член 15

Кредитите од средствата на заемот ги одобрува Банката, под условите што ќе ги пропише Извршниот совет.

Член 16

Емисионите работи и ануитетската служба по заемот ги врши Банката.

Член 17

Заемот го отплатува Банката.
Отплатувањето на заемот го гарантира Социјалистичка Република Македонија.

Член 18

Трошоците на Банката за работите во врска со заемот, како и разликите во каматите што ќе произлезат помеѓу активната и пасивната камата, што ќе ги утврди Извршниот совет, во условите за одобрување на кредити, паѓаат врз товар на средствата на Социјалистичка Република Македонија што ќе се определат со Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија во периодот 1971—1975 година.

Член 19

Правата и обврските на Банката и на Социјалистичка Република Македонија по работите на законот подетално се определуваат со договор.

Договорот со Банката, во името на Социјалистичка Република Македонија, го заклучува републичкиот секретар за финансии.

Член 20

Републичкиот секретар за финансии ќе донесе упатство за начинот на запишувањето и уплатувањето на заемот.

Член 21

Обврзници од заемот кои се уништени или изгубени, не можат по судски пат да се поништуваат.

Член 22

Правото за наплатување на ануитетите по заемот застарува за 5 години од денот кога треба да се изврши наплата на достасаноста.

Член 23

За организацијата и запишувањето на заемот и за неговото уплатување се грижат Републичката и општинските комисии за запишување на заемот за зголемување на запосленоста.

Републичката комисија ја образува Извршниот совет, а општинските комисии собранијата на општините.

Член 24

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

238.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување на стопата на придонесот за запослување

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 јули 1969 година.

Бр. 2424
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за определување на стопата на придонесот за запослување („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66 г.) во член 1 бројот 0,75% се заменува со бројот 1%.

Член 2

По член 1, се додава нов член 1а кој гласи: „Од стопата на придонесот за запослувањето Републичката заедница за запослување издвојува 0,25% со исклучива намена за стручно оспособување и преквалификација на безработните лица, според посебна програма што ја донесува Извршниот совет“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од први август 1969 година.

239.

Врз основа на член 117 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 3 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

за дополнување на Одлуката за височината на делот на средствата на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување што припаѓа на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот за 1969 година

I

Во Одлуката за височината на делот на средствата на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување што припаѓа на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот за 1969 година („Службен весник на СРМ“ бр. 40/68), во делот I, точка 2 по подточката б) се додаваат два нови става, кои гласат:

„Надоместокот на име трошоци за професионална рехабилитација на инвалидите на трудот во текот на годината ќе се исплатува во височина од 1/10 односно 1/14 од предвидениот паушален износ за секој инвалид на трудот упатен на професионалната рехабилитација, со тоа што конечната пресметка ќе се изврши по завршувањето на рехабилитацијата“.

„Надоместокот на име трошоци за професионална рехабилитација на инвалидите на трудот затечени на 31. XII. 1968 година ќе се исплатува во височина на стварните трошоци за професионална рехабилитација во работните и други организации, заштитните работилници и центри за професионална рехабилитација, додека професионалната рехабилитација што се спроведува вон заштитните работилници и центри за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица на подрачјето на СР Македонија, се признаваат во височина утврдени со договорот за вршење на професионалната рехабилитација, со претходна согласност на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје“.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-1775/1
3 јули 1969 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

240.

Врз основа на член 118 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67 Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 3 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1968 ГОДИНА

I

Во Одлуката за користење на средствата за закрепнување на пензионерите во 1968 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/68) во точката VI став 1, износот „814.412,67“ се заменува со износот „837.043,20“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-1778/1
3 јули 1969 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

241.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНОТО ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СКОПЈЕ XI

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Републиката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, откако ги прими изборните акти од повторното гласање од Општинската изборна комисија — Скопје, во смисла на член 166, а во врска со член 120 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Републичкиот собор на Собранието му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНОТО ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СКОПЈЕ XI

1. На 6 мај 1969 година, во постапката за верификација на мандатите, Републичкиот собор на седницата од истата дата, донесе Одлука бр. 1500 со која го поништи изборот на пратеник на Републичкиот собор во изборната единица СКОПЈЕ XI.

2. Републичката изборна комисија, врз основа Одлуката на Републичкиот собор и член 162 став 2 и 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со решението бр. 329 од 13 мај 1969 година — распиша повторно гласање.

5. Повторното гласање се изврши на 8 јуни 1969 година.

Општинската изборна комисија, во постапката за утврдување резултатот во изборната единица, утврди неправилности при спроведувањето на изборот во избирачкото место бр. 33. Постапувајќи по член 117 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општинската изборна комисија го поништи гласањето на избирачкото место бр. 33 и со решение распиша повторно гласање за 22 јуни 1969 година.

4. На повторното гласање избирачите гласаа за 3-те потврдени кандидатури од страна на Општинската изборна комисија.

5. Повторното гласање се изврши во склад со одредбите од Законот за избор пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

6. Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — Скопје, откако ги прими изборните акти од повторното гласање на избирачкото место бр. 33, го утврди резултатот од повторното гласање во изборната единица СКОПЈЕ XI.

7. Резултатот од повторното гласање во изборната единица СКОПЈЕ XI е следен:

Во изборната единица СКОПЈЕ XI од запишаните 11.970 избирачи гласале 9.609 од кои:

Кандидатот Боро Кралевски доби 2.208 гласови;

Кандидатот Бранко Челикиќ доби 3.562 гласови; и

Кандидатот Фаик Абди доби 3.676 гласови.

Неважни гласачки ливчиња има 159.

Според наведениот резултат, Општинската изборна комисија — Скопје, утврди дека за пратеник е избран АВДИ ФАИК, од Скопје што добил најголем број на гласови — член 115 став 5 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

8. Поднесувајќи го Извештајов, Републичката изборна комисија на Републичкиот собор му ги доставува изборните акти што се однесуваат на повторното гласање во изборната единица Скопје XI.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар, Претседател,
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27.I.1969 година, рег. бр. 4/69, книга I е запишано под фирма: Самостоен погон — земјоделско стопанство со продавници во Битола, на Индустриско-прехранбениот комбинат „Конзерваекспорт“ — Скопје. Предмет на работењето на погонот е производство на секаков вид земјоделски производи; укажување услуги со своите земјоделски машини — орање, дрлање, тењење и сеене на други правни и физички лица на територијата на општината Битола; продажба, на мало, на земјоделски производи на земјоделското стопанство и конзервирани производи на фабриката, како и зеленчук, овошје, конзерви, слатка, компоти и сл.; продажба на пиво и деликатесни производи. Како дополнение на

асортиманот погонот ќе врши продажба на ран зеленчук, јужно овошје, сушено овошје, ореви, бадеми и лешници, производство на други стопански организации, како и овошје и варива.

Погонот е основан од ИПК „Конзерваекспорт“ — Скопје, со одлуката бр. 35 од 3.XII.1968 година на работничкиот совет. Погонот е настанат од поранешниот погон — Земјоделско стопанство — Битола, на Самостојниот погон „Пелагонија“ — Битола.

Погонот ќе го потпишува Томе Тапсвски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 4/69. (345)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31.XII.1968 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 22 во Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 104, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп.

Продавницата ќе врши промет со сите видови колонијални стоки и потреби за домаќинствата. Раководител на продавницата е Тоде Стојановски.

Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 21.IX.1968 година и уверението на санитарниот, пазарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 567/68. (346)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 23 во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 45, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и други прехранбени стоки како и прехранбени артикли за домаќинството.

Раководител на продавницата е Спасоски Војслав.

Продавницата е основана од Трговското посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп, со одлуката на работничкиот совет на 21. IX. 1968 година и уверението на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 568/68. (347)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 28 во Прилеп, ул. „Сотка Георгиевски“ бр. 17, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежен и огревен материјал.

Раководител на продавницата е Калпаковски Ѓорѓи.

Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 14. X. 1968 година и уверението на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 581/68. (343)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, на 31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 29 во Прилеп, ул. „Борис Кидрич“ бр. 65, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови градежен и огревен материјал.

Раководител на продавницата е Ѓорески Ице. Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 14. X. 1968 година и уверението на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 583/68. (349)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишано под фирма: Складиште број 27 во Прилеп, ул. „Ленин“ бб, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови градежен и огревен материјал.

Раководител на складиштето е Чкатроски Наум. Складиштето е основано од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп со одлуката на работничкиот совет од 14. X. 1968 година и уверенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 582/68. (350)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. I. 1969 година, рег. бр. 27/56, книга III е запишана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Мите Богоевски“ бр. 50, на Претпријатието за занаетчиски и монтажни работи „Слобода“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со производи врз база на лим и метал од сопствено производство, како дополнување на асортиманот и со градежни и електро-материјали.

Раководител на продавницата е Митревски С. Стоимен.

Продавницата е основана од Претпријатието „Слобода“ од Охрид, со одлуката на работничкиот совет од 29. I. 1969 година, и решението бр. 04-134/1 од 24. I. 1969 година, на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 59/69. (351)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. I. 1969 година, рег. бр. 84/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница „Црвени стени“ во

Ресен на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени стени“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Зенгоски Илија. Продавницата е основана од Претпријатието „Црвени стени“ — Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 6. VIII. 1968 година и уверението бр. 04-7588/1 од 26. XII. 1968 година, на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 35/69. (352)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1969 година, рег. бр. 2/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Франгово, на Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на прехранбени артикли, предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни (освен сувомесни и млечни производи), алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Мусовски Емрула.

Продавницата е основана од Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје, со одлуката бр. 945 од 24. VI. 1968 година, на работничкиот совет и решението УП. бр. 08-47/5 од 29. I. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 43/69. (353)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1969 година, рег. бр. 1/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Мислешево, на Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни (освен сувомесни и млечни производи), алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока, во помал обем.

Раководител на продавницата е Прентовски Јован.

Продавницата е основана од Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје, со одлуката бр. 945 од 24. VI. 1968 година, на работничкиот совет и решението Уп. бр. 08-45/6 од 29. I. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 44/69. (354)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1969 година, рег. бр. 9/69, книга 9 е запишана под фирма: Бифе во село Новаци, Битолско, на Спортскиот клуб „Кајмакчалан“ од село Новаци. Предмет на работењето на бифето е обавување угостителска дејност, без скара.

Раководител на бифето е Благој Петровски.

Бифето е основано од Спортскиот клуб „Кајмакчалан“ од село Новаци, со одлуката бр. 23 од 12. II. 1969 година на управниот одбор, и решението на санитарниот и трудовиот инспектор, на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува Васил Гелевски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 90/69. (400)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. II. 1969 година, рег. бр. 6/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 21, на Чевларската индустрија „Чик“ од Куманово. Предмет на работењето на продавницата е промет со сите видови чевли произведени во фабриката и од други производители на чевли.

Раководител на продавницата е Вељановски Александар.

Продавницата е основана од Чевларската индустрија „Чик“ — Куманово, со одлуката бр. 4/1 од 20. I. 1969 година, на работничкиот совет и решението бр. 08-4951/1 од 14. II. 1969 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 75/69. (401)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. II. 1969 година, рег. бр. 5/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 40, на Фабриката за чевли „Фрушка Гора“ од Рума. Предмет на работењето на продавницата е промет со чевли.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Фрушка Гора“ од Рума, со одлуката на работничкиот совет од 21. X. 1968 година и решението бр. 03-332/1 од 28. I. 1969 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Поповски Архил, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 62/69. (402)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 8 во Охрид, ул. „Маршал Тито“ бр. 11, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со овошје и зеленчук, млечни производи врз база на шеќер и какао, јајца, пиво и безалкохолни пијалаци.

Раководител на продавницата е Алит Гани Умеџ.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлуката бр. 144-3 од 29. X. 1968 година, на работничкиот совет и решението бр. 07-1376 од 18. II. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 91/69. (403)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 13 во Охрид,

ул. „7 ноември“ бр. 224 на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук преработки врз база на шеќер и какао, супи, концентрати, алкохолни и безалкохолни пијалаци, јајца, млечни производи и маст, шеќер, брашно, тестенини, само во оригинал опаковка.

Раководител на продавницата е Петре Кузмановски.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлуката бр. 407 од 12. XII. 1968 година, на работничкиот совет и решението бр. 07-1386 од 18. II. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 92/69. (404)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5. II. 1969 година, рег. бр. 36/68, книга II е запишана под фирма: Организација во состав за производство и обработка на тутун — Охрид, на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ од Скопје. Предмет на работењето на организацијата е производство и обработка на тутун.

Организацијата во состав е основана од Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ од Скопје, со одлуката бр. 2234 од 31. I. 1969 година, на работничкиот совет.

Организацијата во состав ќе ја потпишуваат инж. Благородна Спасовска, в. д. директор и Брдароски Киро, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 565/68. (405)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. II. 1969 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Оровник, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани трговски стоки.

Раководител на продавницата е Лошкоски Спасе

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид, со одлуката бр. 02-2075/3 од 7. II. 1969 година, на работничкиот совет и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 72/69. (406)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1969 година, рег. бр. 44/68, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Лазо Поповски“ бр. 10, на Сервисот за снабдување на занаетството на СРМ, на големо и мало „Занат-сервис — Македонија“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со репродукциони материјали за потребите на занаетството и алат.

Раководител на продавницата е Митревски Трајан.

Продавницата е основана од Сервисот за снабдување на занаетството „Занат-сервис — Македонија“ од Скопје, со одлуката бр. 3451 од 29. XI.

1968 година на работничкиот совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор. на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 484/63. (407)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. II. 1969 година, рег. бр. 7/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Сотка Георгиевски“ бр. 24, на Комбинатот за кожа и чевли од Пек. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Раководител на продавницата е Ангеловски Бранко.

Продавницата е основана од Комбинатот за кожа и чевли од Пек, со одлуката на работничкиот совет од 21. V. 1968 година и уверенијата од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 36/69 (408)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1969 година, рег. бр. 123/55, книга II е запишана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Партизанска“ бб, на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп. Продавницата ќе врши продажба на цигари, кибрит, таксени марки, судски марки и поштенски вредносници, разни обрасци за надлештва и установи, и разна стока ситничарија.

Раководител на продавницата е Чавкоска Петкана.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 02-70/1 од 27. II. 1969 година на работничкиот совет и решението на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 89/69. (409)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. III. 1969 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишана под фирма: Продавница за самопослужување „Пролет“ — Битола кај населбата „Ушица“, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки и стоки за куќни потреби.

Раководител на продавницата е Наумовски Трајан Васко.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, со одлуката бр. 02-1623 од 23. X. 1963 година, на работничкиот совет и решението бр. 08-уп 758 од 11. III. 1969 година, на трудовата инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 40/69. (446)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. III. 1969 година, рег. бр. 133/55, книга I е запишана под фирма: Деловна единица во Битола на Претпријатието за прикажување на филмови „Градски кина“ од Битола. Предмет на работењето на деловната единица е стопанисување со станиците згради на Претпријатието за прикажување на филмови „Градски кина“ — Битола.

Деловната единица е основана од Претпријатието за прикажување на филмови „Градски кина“ од Битола, со одлуката на работничкиот совет од 20. VIII. 1963 година и потврдата бр. 08-6440/1 од 27. XI. 1968 година, на Трудовата инспекција на Собранието на општината Битола.

Деловната единица ќе ја потпишува Орцанов Никола, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 70/69. (477)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. III. 1969 година, рег. бр. 5/69, книга I е запишано под фирма: Клуб — бифе во Битола, на Општинското здружение на пензионерите и инвалидите на трудот на СРМ — Битола. Предмет на работењето на клубот — бифето е продажба на кафе, чај, локум, безалкохолни пијалоци, како и играње шах, домино и табла.

Раководител на клубот — бифето е Христо Нечевски.

Клубот — бифето е основано од Општинското здружение на пензионерите и инвалидите на трудот на СРМ — Битола, со одлуката на извршниот одбор бр. 26/69 од 23. II. 1969 година, и решението бр. 10-1212 од 17. III. 1969 година, на санитарниот инспектор на Собранието на општината — Битола.

Клубот — бифето ќе го потпишува Ѓорѓи Јуруквски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 126/69. (448)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. III. 1969 година, рег. бр. 46/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, на Земјоделската задруга „Илинден“ с. Старавина. Предмет на работењето на продавницата е промет со деликатесни стоки.

Раководител на продавницата е Стојко Мишевски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Илинден“ од село Старавина, со одлуката бр. 43 од 15. II. 1969 година од работната заедница, и решението на санитарниот инспектор на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 102/69. (449)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. III. 1969 година, рег. бр. 21/64, книга I е запишана под фирма: Угостителска единица „Малага“ од Крушево, ул. „Благо Целе“ бр. 3, на Трговското претпријатие „Универзал“ од Крушево. Угостителската единица ќе врши угостителска дејност.

Раководител на угостителската единица е Кочо Кука.

Работната единица е основана од Трговското претпријатие „Универзал“ од Крушево, со одлуката бр. 01-42/2 од 10. II. 1969 година, на работничкиот совет и уверението на санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината Крушево.

Угостителската единица ќе ја потпишува лицето што го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 110/69. (450)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. III. 1969 година, рег. бр. 14/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Требеништа, на Земјоделската задруга „Насте Настевски“ од село Требеништа. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежни и огревни материјали.

Раководител на продавницата е Мајсторски Симон.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Насте Настевски“ од село Требеништа, со одлуката бр. 32 од 4. III. 1969 година, на советот на работната заедница, и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 105/69. (451)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. III. 1969 година, рег. бр. 3/69, книга II е запишано под фирма: Стовариште во Охрид, ул. „Кирил и Методи“ бр. 1, на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров. Предмет на работењето на стовариштето е промет, на големо, со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на стовариштето е Василев Климе.

Стовариштето е основано од Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров, со одлуката бр. 97 од 21. I. 1969 година, на работничкиот совет и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 107/69. (452)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. III. 1969 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишана под фирма: Продавница број 9 во Охрид, во „Воска“, на „Жито-Македонија“ — Филијала во Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб и бели печива, производи врз база на шеќер и какао, бисквити, млеко и млечни производи, месо и сувомесни производи, конзерви од месо и риба, супи и концентрати на супи, безалкохолни и алкохолни пијалоци, тутун и кибрит.

Раководител на продавницата е Матоски Петар.

Продавницата е основана од „Жито-Македонија“ — Филијала во Охрид, со одлуката бр. 02-386/5 од 3. VII. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја потпишува и филијалата во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 115/69. (453)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. III. 1969 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишана под фирма: Продавница број 8 во Охрид,

во кругот на Медицинскиот центар на „Жито Македонија“ — филијала во Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб и бели печива, производи врз база на шеќер и какао, бисквити, млеко и млечни производи, месни и сувомесни производи, конзерви од месо и риба, супи и концентрати на супи, безалкохолни пијалоци, тутун и кибрит.

Раководител на продавницата е Петрески Лазе.

Продавницата е основана од „Жито Македонија“ — Филијала во Охрид, со одлуката бр. 02-386/3 од 3. VII. 1968 година, на работничкиот совет и решението бр. 07-913 од 25. II. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола во Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и филијалата во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 116/69. (454)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. III. 1969 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишана под фирма: Продавница број 7 во Охрид во Горна Влашкамала, на „Жито Македонија“ — Филијала во Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб и бели печива, производи врз база на шеќер и какао, бисквити, млеко и млечни производи, месни и сувомесни производи, конзерви од месо и риба, супи и концентрати на супи, и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Ангелоски Ристо.

Продавницата е основана од „Жито Македонија“ — Филијала во Охрид, со одлуката бр. 02-386/4 од 3. VII. 1968 година на работничкиот совет, и решението бр. 07-912 од 25. II. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и филијалата во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 117/69. (455)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. III. 1969 година, рег. бр. 15/66, книга II е запишано под фирма: Бифе во Охрид во кругот на Градското пазариште, на Инвалидското одморалиште „Сутјеска“ од Охрид — како посебна угостителска единица на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија — Скопје.

Бифето ќе врши угостителска дејност.

Раководител на бифето е Јово Парталковски.

Бифето е основано од Инвалидското одморалиште „Сутјеска“ од Охрид, со одлуката бр. 35-0201 од 3. II. 1969 година, на работната заедница и решението ул. бр. 07-193 од 6. III. 1969 година на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Бифето ќе го потпишуваат истите лица што го потпишуваат и Инвалидското одморалиште „Сутјеска“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 111/69. (456)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. III. 1969 година, рег. бр. 4/69, книга II е запишана под фирма: Пословница „Политика“ во Охрид, ул. „Борис Кидрич“ бр. 6, на Новинско-издавачкото претпријатие „Политика“ од Белград. Предмет на работењето на пословницата е промет со весници, тутун, преработки од тутун, прибор за пушење, книжна конфекција и таксени марки.

Раководител на Пословницата е Душан Савиќ.
Пословницата е основана од Новинско-издавачкото претпријатие „Политика“ од Белград, со одлуката од работничкиот совет од 19. XI 1968 година, и решението од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Пословницата ќе ја потпишува Душан Савиќ, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 113/69. (457)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1969 година, рег. бр. 6/57, книга III е запишана под фирма: Продавница број 1 од Охрид (во кругот на Градското пазариште) на Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со вештачки ѓубрива, хемиски средства за заштита на растенијата и посадоchen материјал.

Раководител на продавницата е Владо Шурбан.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид бр. 01-139 од 25. III. 1969 година, на задружниот совет и решението бр. 07-895/68 од 14. III. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 128/69. (458)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1969 година, рег. бр. 6/57, книга III е запишана под фирма: Продавница број 5 во село Лескоец, на Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со брашно.

Раководител на продавницата е Мирјаноски Ѓоре.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид, со одлуката бр. 01-139 од 25. III. 1969 година, на задружниот совет и решението бр. 07-898 од 19. III. 1969 година на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 129/69. (459)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1969 година, рег. бр. 6/57, книга III е запишана под фирма: Продавница број 4 во Охрид (во кругот на градското пазариште) на Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно.

Раководител на продавницата е Бранко Лазароски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид, со одлуката бр. 01-139 од 25. III. 1969 година на задружниот совет и решението бр. 07-899/68 од 14. III. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 127/69. (460)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. II. 1969 година, рег. бр. 8/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, булевар „Маршал Тито“ бб, на Комбинатот за изработка на облека, веш и чевли „Борец“ од Травник. Предмет на работењето на продавницата е продажба на облека, веш и чевли.

Раководител на продавницата е Богоевски Илија.

Продавницата е основана од Комбинатот за изработка на облека, веш и чевли „Борец“ од Травник, со одлуката бр. 92-1/68 од 17. VI. 1968 година и уверенијата на санитарниот, пазарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува Богоевски Илија, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 77/69. (461)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. III. 1969 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 30 во Прилеп (до Градското кино), на Трговското посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е промет со куќен намештај, електро-уреди од сите видови, галантерија, конфекција, метражна стока и сите други потреби за дом и домаќинство, како и следните видови трговски стоки: постели, душеци, јоргани, јоги како и други трговски стоки, позамантерија, пластични производи и мушамии.

Раководител на продавницата е Горгимојкоски Трајан.

Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ од Прилеп, со одлуката на работничкиот совет од 20. I. 1969 година и решенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 86/69. (462)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. III. 1969 година, рег. бр. 1/63, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Андон Слабејко“ бр. 19, на Здружената земјоделска задруга „Н. Х. Орде Чопела“ од Варош — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно и сточна храна (зрнестии производи и концентрати).

Раководител на продавницата е Јанески Јаначко.

Продавницата е основана од Здружената земјоделска задруга „Н. Х. Орде Чопела“ — Варош, Прилеп, со одлуката бр. 02-301/1 од 27. I. 1969 година на задружниот совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 130/69. (463)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. III. 1969 година, рег. бр. 6/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 5 во При-

леп, ул. „Републиканска“ бр. 6, на Претпријатието за изработка на конфекција „Слобода“ од Врање. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови конфекциски производи што ги произведува претпријатието; производи од трикотажа (машка, женска и детска); постелнина (јоргани, душеци, чаршави и останат дополнителен асортиман на слични дејности на конфекција.

Раководител на продавницата е Тасевски Илија.

Продавницата е основана од Претпријатието за изработка на конфекција „Слобода“ од Врање, со одлуката бр. 7 од 3. I. 1969 година на работничкиот совет и уверенијата на пазарната, санитарната и трудовата инспекција на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 13/69. (464)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. III. 1969 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Борис Кидрич“ бр. 59, на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана стока.

Раководител на продавницата е Јорде Јанчевски.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен, со одлуката бр. 02-8/1 од 19. II. 1969 година, на работничкиот совет и решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 112/69. (465)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. III. 1969 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Коришшта, на Земјоделската задруга „Напредок“, с. Ложани. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни производи (освен сувомесни производи), алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока, во помал обем.

Раководител на продавницата е Зубери Меди Азми.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ од село Ложани, со одлуката бр. 02-375 од 21. II. 1969 година и решението бр. 08-283/15 од 1. III. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 96/69. (466)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. III. 1969 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Радолишта, на Земјоделската задруга „Напредок“ с. Ложани. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на прехранбени артикли и

предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни производи (освен сувомесни производи) и мешана индустриска стока во помал обем (освен вештачко губре, земјоделски алати и средства за заштита на растенијата).

Раководител на продавницата е Ајро Рамадан Етем.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“, с. Ложани, со одлуката бр. 02-2665 од 5. XI. 1968 година, на работничкиот совет и решението бр. 03-103/11 од 13. II. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 97/69. (467)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. III. 1969 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 20 во село Калишта, на Земјоделската задруга „Напредок“ од с. Ложани. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни производи (освен сувомесни производи), алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока, во помал обем.

Раководител на продавницата е Демири Беби Мимини.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ од с. Ложани, со одлуката бр. 02-392 од 27. II. 1969 година, на работничкиот совет и решението бр. 08-397/23 од 21. III. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 125/69. (468)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. IV. 1969 година, рег. бр. 10/69, книга I е запишан под фирма: Клуб (кантина) во кругот на Специјалната болница за ТБЦ, — Битола, на Културно уметничкото друштво „Коцо Рацин“ при Специјалната болница за ТБЦ — Битола. Предмет на работењето на клубот е продажба на мешана стока.

Раководител на клубот е Димче Куновски.

Клубот е основан од Културно-уметничкото „Коцо Рацин“ — на Специјалната болница за ТБЦ — Битола, со одлуката на управниот одбор од 2. IV. 1969 година, и решението бр. 10-1281 од 31. III. 1969 година, на санитарниот инспектор на Собранието на општината Битола.

Клубот ќе го потпишува Димче Куновски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 140/69. (510)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, рег. бр. 3/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „1 мај“ бр. 201, на Фабриката за чевли „Комуна“ од Призрен. Предмет на работењето на продавницата е промет со сите видови чевли.

Раководител на продавницата е Пројевски Јанко. Продавницата е основана од Фабриката за чев-

ли „Комуна“ од Призрен, со одлуката на работничкиот совет од 18. VI. 1968 година, и решението бр 08-8571/1/257 од 25. XI. 1968 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 16/69. (511)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. IV. 1969 година, рег. бр. 52/55, книга I е запишана под фирма: Продавница „11 октомври“ во село Граешница, на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор, текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и конфекција, детски играчки, парфимериска и козметичка стока, железарска и метална стока, намештај и електрични уреди, бои, лакови, хемикалии и прибор, обувки, производи од гума, каучук и пластична маса, стакло, порцелан и керамичка стока, каделни и јутени производи и сите видови селскостопански производи.

Раководител на продавницата е Кочовски Ацко. Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, со одлуката бр. 02-78/1 од 12. X. 1968 година, од работничкиот совет и решението бр. 08-1796/1 од 5. III. 1969 година, на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Демир Хисар.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 148/69. (512)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. IV. 1969 година, рег. бр. 142/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 15 во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 79а, на Трговското претпријатие „Рибар“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени стоки и предмети за куќни потреби.

Раководител на продавницата е Ајдинче Иса. Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Рибар“ од Охрид, со одлуката на работничкиот совет од 12. XI. 1968 година и решението бр. 07-324 од 1. IV. 1969 година, на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 168/69. (513)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 14 во Охрид, ул. „Питу Гули“ на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, производи врз база на шеќер и какао, конзерви, јајца, алкохолни и безалкохолни пијалаци, брашно, шеќер, сол, маснотии и тестенини.

Раководител на продавницата е Николоски Ј. Арсе.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлуката бр. 95 од 17. IV. 1969 година, на работната заедница и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 149/69. (514)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. IV. 1969 година, рег. бр. 13/69, книга I е запишана под фирма: Откупна заедница во Прилеп, ул. „Андон Слабејко“ бр. 11, на Претпријатието за промет на големо и мало со земјоделско-сточарски производи и индустриски стоки „Кожар“ од Скопје. Предмет на работењето на откупната заедница е промет со сурови и суви кожи.

Раководител на откупната заедница е Методија Георгиевски.

Откупната заедница е основана од Претпријатието за промет, на големо и мало, со земјоделско-сточарски производи „Кожар“ од Скопје, со одлуката бр. 169 од 1. IV. 1969 година на работничкиот совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот, трудовиот и градежниот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Откупната заедница ќе ја потпишува Методија Георгиевски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 171/69. (515)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга II е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 36, на Кондурациската производна задруга „Борка Левата“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови чевли, гумени и пластични производи, сите видови кожа и кожни производи — ташни, прибор за кондурациски занает.

Раководител на продавницата е Димески С. Благоја.

Продавницата е основана од Кондурациската производна задруга „Борка Левата“ од Прилеп, со одлуката бр. 03-123/1 од 1. IV. 1969 година, на работничкиот совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 137/69. (516)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Јане Сандански“ бр. 22, на Кондурациската производна задруга „Борка Левата“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Раководител на продавницата е Илиоска Славка.

Продавницата е основана од Кондурациската производна задруга „Борка Левата“ од Прилеп, со одлуката бр. 911 од 13. I. 1969 година, на работничкиот совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор, на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 138/69. (517)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. IV. 1969 година, рег. бр. 16/56, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Тополчани, на Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“, с. Славеј. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Ристо Степаноски.

Продавницата е основана од Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“, с. Славеј, со одлуката бр. 25813 од 24. III. 1969 година, на работничкиот совет и уверенијата на санитарниот, пазарниот, трудовиот и ветеринарен инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и земјоделското стопанство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 143/69. (518)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, рег. бр. 43/68, книга I е запишана под фирма: Продавница број 54 во Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 8, на Фабриката за текстилна конфекција и трикотажа „Напредок“ — Гаковица. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциска стока, трикотажа, душеци, јоргани, перници, чаршафи и сите други производи на фабриката.

Раководител на продавницата е Конески Анте.

Продавницата е основана од Фабриката за текстилна конфекција и трикотажа „Напредок“ — Гаковица, со одлуката бр. 1570 од 5. VII. 1968 год. на работничкиот совет, и решенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува Конески Анте, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 154/1969 год. (519)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. IV. 1969 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишана под фирма: Продавница — створено складиште во Прилеп, ул. „Илинденска“ бб, на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежна столарија, режана граѓа, градежен материјал, огревно дрво и сл.

Раководител на продавницата е Стсјаноски Видан.

Продавницата е основана од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ од Прилеп, со одлуката бр. 02-4645 од 3. IV. 1969 година, на работничкиот совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 169/69. (520)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, рег. бр. 5/69, книга II е запишана под фирма: Туристичко-сообраќајно претпријатие „Преспатурист“ во Ресен. Предмет на работењето на претпријатието е давање на туристичко-угостителски услуги во хотели, пансиони, ресторани, мотели, кампови и бифеа, туристичко посредување, давање на комунални услуги и одржување на комунални објекти, езерски и патен сообраќај, транспорт, давање на механички услуги, промет на мало со прехранбени, колонијални, индустриски стоки и сувенири, туристичка пропаганда, менувачка служба, продавање на билети во патниот сообраќај и пасошна служба.

Претпријатието е настанато со соединување на Туристичко-угостителското претпријатие „Турист“ — Ресен, Летовалиштето „Отешево“ — Отешево, Заедница на одморалиштата „Преспанско Езеро“ — Претор, Претпријатието за езерски сообраќај — Царина, со одлуките од работните колективи од 13. III. 1969 година.

Претпријатието ќе го потпишува Борис Ристев Јоновски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 160/69. (521)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, рег. бр. 1/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Болно, на Зем-

јоделската задруга „Препород“ од село Болно. Предмет на работењето на продавницата е промет со индустрија и прехранбена стока.

Раководител на продавницата е Сане Герасовски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Препород“ од село Болно, со одлуката на работничкиот совет од 6. IV. 1969 година и уверението бр. 04-6545/1 од 15. IV. 1969 година, на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 150/69. (522)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. IV. 1969 година, рег. бр. 1/69, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Препород“, со седиште во село Болно, Ресенско. Предмет на работењето на задругата е откуп и промет на селскостопански производи; промет на индустриски и прехранбени производи; откуп и сеча на огревни дрва; производство и промет на вар; кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Задругата е основана на основачкото собрание од група граѓани и тоа: Киме Поповски, Булатовиќ Радојица, Круме Поповски, Боре Горшевски, Круме Боримечкоски, Науме Котевски, Тоде Наумовски, Бојан Попоски, Горѓи Поповски, Панде Попоски, Бојан Источки, Митуш Поповски, Дане Герасовски, Симо Апостоловски, Христо Милевски, Живко Ристевски, Милевски Љубин, Кире Суклевски, Пере Источки, Борче Источки, Пеце Булатовиќ, Таше Ристевски, Поповски Сандре, Кире Наумовски, Наумовски Митко, Апостоловски Гога, Илче Павлевски, Герасовски Христо, Петро Јанески, Кире Поповски Христо Горшевски, Кире Поповски, Славе Герасовски, Круме Србиновски, Борис Герасовски, Наумовски Блаже, Маџароски Атанас, Унче Поповски, Јонче Горшевски, Јонче Поповски, Манчевски Н. Живко, Гоне Герсовски, Сотир Богоевски, Тоде Богоевски, Кицо Радески, Красе Манчевски, Панде Герсовски, Миле Наумовски, Круме Богоевски и Санко Србиновски, со одлуката од основачкото собрание од 16. IV. 1968 година.

Овластено лице за потпишување на задругата е Киро Суклевски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 60/69. (523)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1969 година, рег. бр. 74/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Драслајца, на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ — Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови прехранбени, индустриски, земјоделски и други стоки и производи од дејноста на матичното претпријатие.

Раководител на продавницата е Милошевски Кирил.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, со одлуката бр. 02-897/1 од 23. IV. 1969 година, на работничкиот совет и решението бр. 08-1961/36 од 29. IV. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 176/69. (527)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1969 година, рег. бр. 74/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Ливада, на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови прехранбени,

индустриски, земјоделски и други стоки и производи од регистрираната дејност на матичното претпријатие.

Раководител на продавницата е Зибџа Фуат.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, со одлуката бр. 02-897/2 од 23. IV. 1969 година, на работничкиот совет и решението бр. 08-1960/37 од 29. IV. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 175/69. (525)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. XII. 1967 година, страна 444, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во с. Мокриево, Струмичко.

Продавницата ќе обавува продажба на сите видови сопствена конфекција, а како дополнително на асортиманот ќе продава и производи од други производители, различна трико-конфекција, галантерија, позамантерија, кожна галантерија и сл.

Продавницата е основана од Производната јорганиска и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Нада Вртева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 354 од 2. IX. 1967 година на работничкиот совет на задругата, и уверението бр. 07-3066/1 од 20. V. 1967 година, на Санитарната инспекција на Собранието на општината — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 413/67. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 1176, страна 909, книга I е запишано под фирма: Сидаро-фасадерско и молерско претпријатие „Радика“ — Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 1. Предмет на работењето на претпријатието е сидаро-фасадерска и молерска дејност.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Сидаро-фасадерската и молерска задруга „Радика“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 1967 година, со прераснување на задругата во претпријатие.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Крстев Оливер, в. д. директор, Гадовски Спиро и Синани Ебип, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Претпријатието е конституирано на 10. XII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 23 од 18. I. 1968 година. (296)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојанка Варсакоска, Скопје. (3836)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ѓџилане на име Вехби Калаба, Скопје. (3837)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рифат Агуши, Скопје. (3838)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Ремзи Ати, ул. „Тод Богданоски“ бр. 10, Гостивар. (2440)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Санија Усеин Паралиска, Берово. (2441)

Здравствена легитимација бр. 14420, издадена од КЗСО — Филијала—Делчево на име Петруш Јованов Костадинов, с. Каменица, Делчево. (2442)

Здравствена легитимација на име Саво Дончик, Рудник „Саса“, Делчево. (2443)

Здравствена легитимација на име Иван Паунов, с. Саса, Делчево. (2444)

Здравствена легитимација на име Камуран Демиров, ул. „С. Стојменов“ бр. 100, Кочани. (2445)

Здравствена легитимација на име Садбер Демиров, ул. „Сл. Стојменов“ бр. 100, Кочани. (2446)

Здравствена легитимација на име Зија Мустафов, ул. „Сл. Стојменов“ бр. 69, Кочани. (2447)

Здравствена легитимација на име Спирос Д. Ефремов, с. Уларци, Кочани. (2448)

Индекс бр. 450, издаден од Педагошката академија — Битола на име Весна Јовановска, ул. „Солунска“ бр. 286а, Битола. (2450)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Бајриша Ибраимовска, ул. „Сутјеска“ бр. 56а, Битола. (2451)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Рефка Баталовска, ул. „Солунска“ бр. 14, Битола. (2452)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мила Стојковик, ул. „Леџинова“ бр. 15, Битола. (2453)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благој Вељанов, ул. „Стерјо Георгиев“ бр. 7, Битола. (2454)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Неда Неделковска, ул. „Караорман“ бр. 20, Битола. (2455)

Здравствена легитимација на име Драги М. Спасовски, ул. „М. Ацев“ бр. 4, Битола. (2456)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Борис Милевски, с. Црнобуки, Битола. (2457)

Свидетелство за VIII одделение за возраст на име Методија Богески, „Пелагонија“ — Прилеп. (2458)

Здравствена легитимација на име Иге Василевски, Рудник „Партизан“ Прилеп. (2459)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала—Дебар на име Јајо Јајовски, с. Горенци, Дебар. (2461)

Здравствена легитимација на име Виолета Гочева, ул. „Нада Бутникошарева“ бр. 1, Т. Велес. (2462)

Здравствена легитимација на име Цвета Гочева, ул. „Н. Бутникошарева“ бр. 1, Т. Велес. (2463)

Здравствена легитимација бр. 1847, издадена од ЗСО — Неготино на име Кемал Пашев, Неготино. (2464)

Здравствена легитимација бр. 1334 на име Емударем Мемиси, с. Нераште, Тетово. (2465)

Здравствена легитимација на име Адем Реџеми, с. Нераште, Тетово. (2466)

Здравствена легитимација на име Севдије Реџеми, с. Нераште, Тетово. (2467)

Здравствена легитимација на име Феризате Реџеми, с. Нераште, Тетово. (2468)

Здравствена легитимација на име Тафије Реџеми, с. Нераште, Тетово. (2469)

Здравствена легитимација на име Зибџет Реџеми, с. Нераште, Тетово. (2470)

Здравствена легитимација бр. 39397, издадена од КЗСО — Гостивар на име Шпреса Марина, ул. „Борис Кидрич“ бр. 75, Гостивар. (2471)

Здравствена легитимација на име Трајан А. Јорданов, с. Нивичани, Кочани. (2472)

Здравствена легитимација на име Драга Мицова, с. Оризари, Кочани. (2473)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Мустафа К. Дуровски, с. Двориште, Берово. (2474)

Здравствена легитимација бр. 9429, издадена од Виница на име Јованка Стојанова Стојкова, с. Лески, Виница. (2475)

Возачка дозвола бр. 350, издадена од ОВР — Виница на име Владо Ангел Арсовски, ул. „М. Тито“ бр. 25, Виница. (2476)

Здравствена легитимација на име Ратомир Антиќ, ул. „Прилепска“ згр. I/II влез, 39 стан, Битола. (2477)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јован Шумковски, ул. „Д. Груев“ бр. 30, Битола. (2478)

Здравствена легитимација на име Даница Стојановска, с. Конопница, Кр. Паланка. (2479)

Здравствена легитимација на име Миланка Демирович, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (2480)

Здравствена легитимација на име Ајша Иљазова, с. Мелница, Т. Велес. (2481)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Павлина Цикарска, Берово. (2482)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Станојко Петар Богдановски, ул. „Царевоселска“ бр. 74, Делчево. (2483)

Здравствена легитимација на име Блаже А. Арсов, с. Прибачево, Кочани. (2485)

Здравствена легитимација на име Лазар Г. Стоилков, с. Оризари, Кочани. (2486)

Здравствена легитимација на име Киро Алексов, с. Грлани, Кочани. (2487)

Здравствена легитимација на име Бусе Станишеков, с. Соколарци, Кочани. (2488)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Рада Гулевска, с. Кукурчани, Битола. (2489)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Десанка Наумова, с. Поешево, Битола. (2490)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Наиле Алиевски, с. Кишава, Битола. (2491)

Здравствена легитимација на име Димче Марков, ул. „Г. Делчев“ бр. 29а, Битола. (2492)

Свидетелство од VIII одделение на име Ратко Апстолоска, с. Забрчани, Прилеп. (2493)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Тодор Мирчески, ул. „М. Пијаде“ бр. 126, Прилеп. (2494)

Свидетелство бр. 896/64 на име Стојмен В. Марковски, с. Дурачка Река, Кр. Паланка. (2495)

Здравствена легитимација бр. 6633, издадена од КЗСО — Филијала—Дебар на име Еввер Бајрам Визатоски, с. Житинени, Дебар. (2496)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Бајро Дашурије, с. Коњаре, Дебар. (2497)

Свидетелство од VIII одделение на име Мара Јорданова, ул. „ЈНА“ бр. 80, Кавадарци. (2498)

Инвалидска книшка бр. 2624 на име Гафур Ц. Бајрами, ул. „Ново село“ бр. 55, Тетово. (3499)

Здравствена легитимација на име Ана Костовска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 167, Тетово. (2500)

Ученичка книшка на име Амет Рамадани, с. М. Речане, Тетово. (2501)

Здравствена легитимација бр. 47122 на име Живко Војаноски, ул. „Битолска“, Тетово. (2502)

Свидетелство од III одделение, бр. 0301/292-1 на име Насир Мустафаи, ул. „Илинденска“ бр. 58а, Тетово. (2503)

Здравствена легитимација на име Асије Ибраими, ул. „Полог“ бр. 14, Тетово. (2504)

Работна книшка бр. 3329 на име Ружди Речепи, Гостивар. (2505)

Здравствена легитимација бр. 18235 на име Зоран Илиевски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, Гостивар. (2506)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Горѓи А. Габерски, с. Русиново, Берово. (2507)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО Филијала — Делчево на име Галина С. Николовска, с. Киселица, Делчево. (2508)

Здравствена легитимација на име Ленче Арсова, ул. „Ј. Андонов“ бр. 13/1, Кочани. (2509)

Здравствена легитимација бр. 9770, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Бистра Блажева, с. Градец, Виница. (2510)

Здравствена легитимација бр. 9771, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Лимона Блажева, с. Градец, Виница. (2511)

Свидетелство за завршено VIII одделение на Славе Глигуроски, с. Долнени, Прилеп. (2513)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менан Хајрула, ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 19, Битола. (2514)

Земјоделска здравствена легитимација на име Веле С. Каревски, с. Добромири, Битола. (2515)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Глигор Петковски, ул. „Драгор“ бр. 36, Битола. (2516)

Работна книшка рег. бр. 36255, серија бр. 29706 на име Јован Писановски, ул. „Дебар“ бр. 73а, Битола. (2517)

Здравствена легитимација бр. 73189, издадена од ЗСО — Прилеп на име Борис Селчанец, ул. „Илија Јовчески“ бр. 1, Варош, Прилеп. (2518)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Ј. В. Тито“ на име Стојна Ковачевска, ул. „Боримечка“ бр. 48, Битола. (2519)

Свидетелство за VIII одделение на име Бошко Велески, с. Ивањевци, Битола. (2520)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Фана Кочанковска, ул. „Козјак“ бр. 22, Битола. (2521)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ефтим Гоковски, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 68, Битола. (2522)

Свидетелство за завршен I клас, дел бр. 01-298/5, на име Драган Филиповски, Кр. Паланка. (2523)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1914 на име Живко Стојковски, с. Сливница, Битола. (2524)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 53217 на име Јаворка Стојаковска, с. Сливница, Битола. (2525)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 47433 на име Снежана Стојковска, с. Сливница, Битола. (2526)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1917 на име Петра Стојчевска, с. Сливница, Битола. (2527)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1913 на име Дана Стојковска, с. Сливница, Битола. (2528)

Здравствена легитимација на име Лена Алексовска, с. Беранци, Битола. (2529)

Здравствена легитимација на име Кире Гичевски, ул. „Струшка“ бр. 28, Битола. (2530)

Здравствена легитимација на име Петар Маликов, ул. „Цар Самоил“ бр. 78, Битола. (2531)

Здравствена легитимација рег. бр. 657/137 на име Ангелина Понгоич, ул. „Мукос“ бр. 138, Битола. (2532)

Здравствена легитимација на име Фети Фетаци, с. Боговиње, Тетово. (2533)

Здравствена легитимација бр. 2959 на име Никола Георгиев, ул. „Б. Кидрич“ бр. 45, Тетово. (2534)

Здравствена легитимација на име Станко Стојковски, с. Дулица, Делчево. (2535)

Здравствена легитимација на име Кани А. Адемов, ул. „С. Стојменов“ бр. 39, Кочани. (2536)

Здравствена легитимација бр. 9045 на име Виктор К. Равњак, „кеј Револуција“ бр. 5, Кочани. (2537)

Здравствена легитимација на име Фердо А. Стаменков, с. Калиманци, Кочани. (2538)

Здравствена легитимација на име Русе Коцев, с. Прибачево, Кочани. (2539)

Здравствена легитимација на име Ванчо М. Лазаров, с. Гор. Подлог, Кочани. (2540)

Возачка дозвола бр. 37, издадена од ОВР — Крушево на име Михајло Милески, ул. „Манчу Матак“ бр. 25, Крушево. (2542)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Челик Амедовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 11, Ресен. (2545)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Садик Амедовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 11, Ресен. (2546)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Бајрам Амедовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 11, Ресен. (2547)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Кадрија Амедовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 11, Ресен. (2548)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Димитриевски, Скопје. (2549)

Свидетелство за завршено I година ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје, на име Владо Вељановски, Скопје. (2550)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мегуш Бектеши, Скопје. (2551)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Амиди, Скопје. (2552)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Живко и Огнен Чинго, Скопје. (2553)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Фејзуловски, с. Белимбегово, Скопје. (2554)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трендафилка Кехаја, Скопје. (2555)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Лужа, Скопје. (2556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веле Манојлов, Скопје. (2557)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исуф Османи, Скопје. (2558)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рафајло Брзјанин, Скопје. (2559)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Камчевски, Скопје. (2560)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Велко Б. Атанасовски, Скопје. (2561)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петкана Г. Велковска, Скопје. (2562)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Каџибанов, Скопје. (2563)

Карта за намалено патување, издадена од Градскиот соборакај во Скопје на име Ристо Каџибанов, Скопје. (2564)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета С. Колчева, Скопје. (2565)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Каревски, Скопје. (2566)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Костовски, Скопје. (2567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јана Рајковска, Скопје. (2568)

Воена книшка издадена од Скопје на име Панче Т. Прошевски, Скопје. (2569)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Младенова, Скопје. (2570)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емилија Белушинска, Скопје. (2571)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Никола Марковски, Скопје. (2572)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Брижита Таневска, Скопје. (2573)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фоне Кузмановски, Скопје. (2574)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на имен Фаик, Наиме и Хатмије, Нухи, Скопје. (2575)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Ангеловска, Скопје. (2576)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исадит Љутвиу, Скопје. (2577)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Гофовски, Скопје. (2578)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струмица на име Динчо Ѓорѓиев, Скопје. (2579)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Душан Ѓорѓиевски, Скопје. (2580)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Шабан и Абуше Реџеџи, Скопје. (2581)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горица Петровска, Скопје. (2582)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амед Амедов, Скопје. (2583)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Василевски, Скопје. (2584)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Ачковска, Скопје. (2585)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павлина Јанева, Скопје. (2586)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Роксанда Самарџик, Скопје. (2587)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Винко Јозиќ, Скопје. (2588)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Франица Јаковик, Скопје. (2589)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристана Блажевска, Скопје. (2590)

Здравствена легитимација бр. 482115, издадена од ЗСО — Скопје на име Костадин Костовски, Скопје. (2591)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Савка Ивановска, Скопје. (2592)

Работна книшка издадена од Скопје на име Фети Шахин, Скопје. (2593)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назми Љачи, Скопје. (2594)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кариман Садри, Скопје. (2595)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Митра и Доца Ничевски, Скопје. (2596)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кочо Ташков, Скопје. (2597)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Велковска, Скопје. (2598)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Балкза Мустафова, Скопје. (2599)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радивоје Миленковик, Скопје. (2600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Љубе Симоновски, Скопје. (2601)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на имен Реџеџи и Неџиб Амедови, Скопје. (2602)

Диплома за завршен испит за квалификуван работник — металостругар, издадена од Собранието на општината Куманово, бр. 04179/7 66 година на имен Тодорчо Ангеловски, ул. „ЈНА“ бр. 16, Куманово. (2603)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Роса Лазова, Скопје. (2604)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Љубица Левкова, Скопје. (2605)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Благоја Димишковски, Скопје. (2606)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Салије Абди, Скопје. (2607)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на имен Нусрета и Нусрет Кардовик, Скопје. (2608)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Усамедин А. Узеилов, Скопје. (2609)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Стојче Сладиновски, Скопје. (2610)

Воена книшка издадена од Хан — Пјесак, СР Б и Х на имен Љубомир Трајковски, Скопје. (2611)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Трендафил Кривошаев, Скопје. (2612)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Целбиар Фејзуловски, Скопје. (2613)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Христина Мучева, Скопје. (2614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Спасо Симоновски, Скопје. (2615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Јованка Павик, Скопје. (2616)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имен Атице Хашани, Скопје. (2617)

Излезе од печат новата збирка

**УСТАВ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

и

**УСТАВ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

**СО СИТЕ ДОСЕГАШНИ И НАЈНОВИТЕ
УСТАВНИ АМАНДМАНИ И ОБЈАСНУВАЊА**

Збирката ја приготвил Ѓорѓи Цаца.

Во ова четврто издание поместен е и Уставот на СФРЈ во текстот што беше прогласен на 7 април 1963 година, а текстот на Уставот на СРМ е даден во неговиот пречистен текст што е приготвен со оглед на измените извршени со Уставниот закон за измени на Уставот на СРМ, прогласен на 22 јануари 1965 година. Со тоа е извршено и пренумерирањето на главите и членовите на Уставот.

Ова најново издание има за цел да го слесни користењето на уставите во практичната примена, бидејќи во збирката се дадени и објаснувања во врска со извршените измени.

Цена 15 динари.

*

Ви ги препорачуваме и следните изданија со кои располагаме во ограничен број примероци:

**ЗБИРКА НА ЗАКОНИ
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
— СО ОБРАСЦИ**

Цена 5 динари.

**РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ**

1945—1968

Издание 1969

Цена 25 динари.

**САМОУПРАВУВАЊЕ И ОБЛИЦИ НА
НАДЗОР ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**
Цена 20 динари.

Збирка на

**ИЗБОРНИ ЗАКОНИ
ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ
ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА
ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА**

Издание — 1969

Цена 9 динари.

**ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВО СФРЈ**
Цена 30 динари.

Порачки прима Одделението за претплата на Службен весник на СРМ, Скопје, пошт. фах 51. Жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VIII. 1968 година, рег. бр. 109/55, книга III е запишано следното: Здруженото претпријатие за услуги и снабдување во земјоделството, сервис и механички поправки на сите видови мотори, моторни возила и орудија „Механика“ од Охрид, престанува

со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ од Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 195 од 28. III. 1963 година на работничкиот совет на Претпријатието „Механика“ од Охрид и одлуката бр. 02-1595/2 од 30. V. 1968, односно од 29. V. 1968 година на работничкиот совет на Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 269/68. (1977)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, страна 25, книга III е запишано следното: Досегашист в. д. директор на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција „АТШ“ — Неготино — Вардар Фердинанд Бозалков е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Претпријатието на автотранспорт и шпедиција „АТШ“ — Неготино — Вардар е назначен Никска Кушев, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Ѓурѓа Цветкова, шеф на сметководството, сметано од 31. VII. 1968 година, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 390 од 25. IX. 1968 год. (2011)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1107, страна 1451, книга V, е запишано следното: Трговското претпријатие на големо и мало „Универзал-инвест“ — Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 24 се преселува од ул. „Илинденска“ бр. 24 на улица „Иво Рибар Лола“ бр. 118 во Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 22. IV. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 625 од 21. VIII. 1968 година. (2031)

СОДРЖИНА

	Страна
237/ Закон за распишување заем за зголемување на запосленоста — — — — —	537
238/ Закон за изменување и дополнување на Законот за определување на стопата на придонесот за запослување — — — — —	538
239/ Одлука за дополнување на Одлуката за височината на делот на средствата на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување што припаѓа на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот за 1969 година —	539
240/ Одлука за измена на Одлуката за користење на средствата за закрепнување на пензионерите во 1968 година — —	539
241. Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот од повторното гласање за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СРМ — — —	539